



НОВИ САД

2 дена / 1 ноќ / автобус



1 ден 10.03.2018 (сабота) Штип/ Скопје - Нови Сад

Поаѓање во 00.30 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 02.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Нови Сад во претпладневните часови. **Разглед на градот со локален водич**: театарот "Српско народно позориште", плоштадот на "Слобода", на кој се наоѓа катедралната црква "Имена Маријанино" (една од првите изградени во неоготски стил помеѓу 1893 и 1895 година), улицата "Змај Јовина", - најпознатата улица во Нови Сад со многубројни бутици и ресторани, најзначајното архитектонско дело во Нови Сад - "Владичански двор" изграден од првиот Епископ Висарион Павловиќ, Соборната црква Свети Великомаченик Георгије, Музеите на Нови Сад и на Војводина, Дунавскиот парк, мостот на Дунав, како и посета на познатата Петроварадинска тврдина. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. **Можност за факултативна вечера на Салаш.**

Ноќевање.

2 ден 11.03.2018 (недела) Нови Сад – Скопје/Штип

Појадок. Слободно претпладне во Нови Сад. Напуштање на Нови Сад и поаѓање кон Македонија со попатна посета на шопинг центар Инџија. Пристигнување во Скопје /Штип во вечерните часови.

цена: 4.500,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевања со појадок во хотел 3* во Нови Сад
- разглед на Нови Сад со локален водич
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- превоз до Салаш + вечера без вклучени пијалоци со музика (тамбураши во времетраење од 1 час) - 30 евра (минимум 35 лица за реализација. Пријавување и уплата при резервација на аранжманот)
- патничко осигурување-100 денари (задолжително)
- влезници за културно-историски споменици

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- **Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.**

Пријавување до 24.02.2018

За реализација на аранжманот се потребени минимум 45 патници за автобус !

Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ